

XIII СОМЕРГЕ НА ГЕОЛОГИЈА И ГЕОГРАФИЈА

ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИТЕ
СУВОРИНИ ВО УСЛОВИ НА ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА
И ИНВИЗНИОТ ПРИДОНЕС ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМНАТА



КНИГА I

**СТРАТИГРАФИЈА
СЕДИМЕНТОЛОГИЈА
ПАЛЕОНТОЛОГИЈА**

Скопје, 1990 година

Summary

THE IMPORTANCE OF TRIASSIC AND JURASSIC CARBONATE ROCKS FOR THE STRUCTURAL FEATURES BETWEEN FRIBOJ AND SJENICA

by

Miodrag Andelković and Milan Sudar

The age of carbonate rocks - limestones with chert, in the area between Friboj and Sjenica of northwestern Serbia, is revised in this paper. These sediments, earlier assigned to the Jurassic, are now correctly determined, using conodonts, as Middle and Upper Triassic, or more precisely, the uppermost Ladinian (Longobardian substage) and Carnian (foliata-R. Z. and polymathiformis-A. Z.).

The palaeogeography of Triassic and Jurassic formations in the area, which presently lie in direct contacts but derive from three (Triassic: Ibar, Drina and Lim sea basins), or two (Jurassic: Ibar and Lim sea basins) separate palaeogeographic terranes, are reconstructed.

Relative to the new reconstruction, a realistic tectonic interpretation is given to explain how and why Triassic and Jurassic carbonate rocks, formed in distant palaeogeographic environments, are at present adjoining or overlying one another.

The importance is emphasized in the conclusion of similar investigations in the next stage of preparation of the Geological Map of Yugoslavia at 1:50 000.

СТАРОСТ НА ВУЛКАНСКИТЕ СТЕНИ НА КОЖУФ ПЛАНИНА

Б.Боев, Рударско-Геолошки Факултет - Штип

Вулканскиот комплекс на Кожуф планина се наводи на јужниот дел на СРМ, во граничното подрачје помеѓу СРМ и република Грција. Овој комплекс во основа е изграден од интермедијарни вулкански стени кои во основа се представени со квартплатити, латити, трахити риолити како и преодни стени помеѓу низ. Овој труд има за цел да ги прикаже досегашните испитувања на проблемот на старостта на овие вулкански стени.

Првите размислувања за старостта на вулканските стени на Кожуф планина ги наводат во трудовите на Ј.Цвијиќ (1906). Тој во своето дело "Основе за Географију и Геологију Македоније и Стара Србија", књ. 1, стр. 295-296, ги наведува своите детални проучувања за тиквешките неогени езерски седименти помеѓу Кавадарци и реката Вардар. Тој ги уочил валутоците од еруптивните стени кои се наводат во неогените езерски седименти. Исто така и кај село Тремник во нај-ниските делови на тиквешката котлина, непосредно пред Демир Капија, тој ги уочил пореметените олигоценски слоеви преку кои хоризонтално лежат неогените езерски седименти а во кои има валутоци од млади еруптивни стени. Врз база на овие и други изучувања Ј.Цвијиќ го заклучува следното: "Андезитске ерупциије нариховског-мегленског хорста, пошто на Кожуфу пробијају кретацијске крекњаке, су најраније посткре-тацијске, и то бар великим делом старије од тиквешког неогена, у чије

су седименте уложене облутци тих еруптивних стена" (Лоч.цит., стр. 295-296).

В.Радовановик (1930) во своето дело " Младе вулканските по-
зати и обиди у неогену крај Вардар " ги изнесува своите детални
изучувања за вулканските појави во околната на Демир Капија (вулка-
нска купа Куревничка Краста), како и сасите изучуваачи во врска со
акумулативните процеси на Кожухскиот вулканизам. Тој во оваа асек
тврди, на стр. 286-287, зборува дека :" Андезитске ерупции могу се
важат, и то сасвим поуздано, утврдити као лакустројски синхронични,
кои ја таложејат и преталожавајат њиховите финији ерупциони продукти,
особито вулканског пепела, великим делом било типично сублакустрој-
ско наносање у овим двема великим котлинама и тиквешкој и маријев-
ској Значи В.Радовановик (1930) староста на вулканските ерупции
на Кожух ја одредува како синхронна со неогените езера во тиквешката
и Маријевската котлина.

Ф.Кеснат (1924) наведува дека староста на вулканските сте-
ни на Кожух е миоценска, врз база на неговите проучувања на терените
ија.

Т.Иванов (1960), врз база на суперпозиционите односи на
вулканските агломеративни туфови и неогените езерски седименти во чиј
растав во најгорните делови се најдени остатоци од Пикерми фауна, за-
лучува дека вулканските стени вероватно имаат понтска старост.

J.Mercier i Sauvage.J. (1965, стр. 431-438) во своите проу-
чувања на пирокластичните материјали во непосредна близина на планин-
ата Ворас (Кожух) во Гриција издвоиле два хоризонта со пирокластити
во кои утврдиле присуство на Чинеритски спори. Еден хоризонт со овие
спори се наводи во вулкано детричната формација, а другиот се наводи
во хаотично здржаните туфови со трахиандезитски еруптивни стени. Во
овие хоризонти се најдени три типа на спори и тоа :

1. CYCLOSPERMES , тоа се спори на крилести четинари кои доми-
нираат во горни плиоцен. Тоа се борови од типот Silvestris следени од
типот Pseudolaris и борови од типот Maplohyylon.

2. ANGIOSPERMES , тоа се спори на растенија како што се буката
и дабот и некои други растенија. Треба да се напомене дека Ангиоспер-
мите се доста ретки терцијарни спори.

3.PTERIODOPHYTES , тоа се спори на одредени растенија кои
доминираат во времето на горни плиоцен,

Врз база на овие полеми анализи J.Mercier i Sauvage.J.(1965)
заклучуваат дека вулканските стени на Кожух планина имаат плиоценска
и тоа горно плиоценска старост.

Belon.H, Jarige.JJ, Scrol.D., (1979) извршиле неколку
одредувања на староста на вулканските стени со K / Ar метода од исто-
чините делови на зоната Алмопиас (Гриција). Тие добиле старост од
2.65 па до 4.0 милиони години, што секако одговара на горно плиоцен-
ска старост.

N.Kolics, F.Innocenti, P.Maneti, A.Peccerillo, O.Giuliani.,
(1980) во својот труд " The Pliocene Volcanism of the Voras Mts "
изнесуваат податоци за староста на вулканските стени на Ворас (Кожух)
на териториите на Гриција (Табела XXXIX).

ТАБЕЛА XXXIX : K/Ar СТАРОСТ НА ВУЛКАНСКИТЕ СТЕНИ НА КОЖУХ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ГРИЦИЈА (N.Kolics et all, 1980, стр. 556)

No.	стена	K%	$\text{Ar}^{40}/\text{gr K}$ $\times 10^{-5}$	Ar^{40} %	М.У
JC31	latit (B)	5.87	1.98	41	5.0 ± 0.2
JC57	kvarclatit(TR)	3.12	1.84	63	4.6 ± 0.2
JC84	kvarclatit(S)	9.04	1.81	49	4.5 ± 0.2
JC73	kvarclatit(S)	8.91	1.79	55	4.5 ± 0.2
JC48	kvarclatit(S)	7.00	1.76	45	4.4 ± 0.2
JC86	latit (B)	6.44	1.72	21	4.3 ± 0.2
JC68	latit (s)	8.01	1.60	42	4.0 ± 0.2
JC87	latit (B)	4.63	7.50	10	1.9 ± 0.1
JC87	latit (S)	7.35	2.96	20	1.8 ± 0.1

TR - Одредување на база на целокупната стена

S - Одредување на сепарирани сенидим

B - Одредување на сепарирани бистит

$$\text{Константата изнесува : } \lambda_{\text{e}} = 0.581 \times 10^{-10} / \text{j}$$

$$\lambda_{\beta} = 4.96 \times 10^{-10} / \text{j}$$

$$K^{40}/K = 1.17 \times 10^{-4}$$

Одредувањето е вршено со K / Ar метода и тоа како на акулната стена така и на поедини минерални фази. Вршено е сепарисање на биотитот и са нидинот. Од Табелата XXXIX се гледа дека вредности се движат од 5 па до 1.8 милион години.

5. Јакупи, А.Костиќ, Р.Атанасијевиќ, Л.Јовановиќ, Ж.Тодорови
В.П.Перслагин, С.Г.Стетсенко, (1962) во трудот " С одредивању геоло-
шките старости аурипигментот из Алшара (Македонија) методом фисионих тр-
агова " прикажуваат податоци добиени за староста на аурипигментот од
лемиштето Алшар (Табела XXXX).

ТАБЕЛА XXXX : РЕЗУЛТАТИ НА ОДРЕДУВАЊЕТО НА РАДИАЦИОННАТА СТАРОСТ НА
АУРИПИГМЕНТОТ ОД АЛШАР

Mineral	$F_n (\text{n/m}^2)$	$N_s (\text{T/m}^2)$	$N_p (\text{T/m}^2)$	radijs. starost
Auropigment	1.95×10^{19}	7×10^5	1.35×10^7	5×10^3 год.

Алшарското As-Sb-Tl-Au лемиште е генетски поврзано со активноста на Кожухскиот вулканизам па и староста на рудните минерали кои се резултат на хидротермалната активност на вулканизмот, имаат значење за одредувањето на староста на вулканскиот комплекс.

Врз база на добиените податоци (прикажани во табела XXXX) можеме да заклучиме дека староста на аурипигментот од Алшарското рудно наоѓалиште изнесува 5 милиони години и јасно укажува на тоа дека минерализацијата во оваа лемиште е врзана за постарите продукти на вулкански

комплекс на Кожух планина.

ТАБЕЛА XXXXI : К / Ar СТАРОСТ НА ВУЛКАНСКИТЕ СТЕНИ НА КОЖУХ ПЛАНИНА НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА * - 0 *

Tip na steni i lokalitet	K%	K^{40} g/g $\times 10^{-6}$	Ar^{40} cm^{-3}	Ar^{40} g/g	Ar^{40} K^{-6} 10^{-6}	Ar^{40} 10^{-9}	Ar^{40} 10^{-3}	М.У.
Latit od Baltova								
Сука	4.36	5.08	3.0	0.84	1.50	0.29	5.0	
			31	0.76	1.36	0.27	4.7	
Latit-kvarlatit								
od Vasov Grad	2.53	3.04	2.0	0.64	1.14	0.38	6.5	
			3.0	0.64	1.16	0.38	6.5	

* Одредувањето е вршено во лабораториите на Академијата на Науките на Ерменската Советска Република (Аналитичар, В.П. Богдасарян, 1955)

Константата изнесува : $\lambda_{\text{e}} = 0.581 \times 10^{-10} \text{ год}^{-1}$

$\lambda_{\beta} = 4.962 \times 10^{-10} \text{ год}^{-1}$

$K^{40} = 0.01167$

Во периодот на 1965 година извршени се четири одредувања на К / Ar староста на некои вулкански стени од Кожух (во лабораториите на Ерменската советска република) и при тоа се добиени податоци кои се прикажани во Табелата XXXXI:

Содржината на радиогенист Аргон е одредена со масенспектрометар и се добиени податоци кои се прикажани во Табелата XXXXI. Се гледа дека староста на одредените вулкански стени се движат во границите на 4.7 до 6.5 милиони години.

За периодот на 1986 година заедно со професор Н.Павичевик собравме
разредени примероци од вулканските туфови и хидротермално изменетите
вулкански стени за кои сметавме дека се андезити од подрачјето на
хидротермалната зона на Алшар. Овие примероци проф.Н.Павичевик ги
неке во лабораториите за геохимија на Универзитетот во Хайдел-
берг во Германија и таму од страна на H.J.Lippolt и U.Fuhrmann
је одредена K / Ar староста на овие стени и при тоа се добиени
результати кои се прикажани во табелата XXXXII.

ТАБЕЛА XXXXII : K / Ar СТАРОСТ НА ВУЛКАНИТИТЕ ОД ХИДРОТЕРМАЛНАТА ЗОНА
НА АЛШАР - КОЖУФ (H.J.Lippolt and U.Fuhrmann, 1986)

矿物	R _{Ar}	$40\text{Ar}(\text{ppm/g})$ $\times 10^{-6}$	40Ar atm %	M.Y
Biotite	5.19	0.83	80.4	4.1 ± 0.7
Feldspat	1.55	0.28	63.0	4.6 ± 0.4
biotit	7.04	1.21	52.2	4.4 ± 0.4
feldspat	5.90	1.01	51.7	4.4 ± 0.5
biotit	4.07	0.80	78.5	5.1 ± 1.9
feldspat	1.18	0.22	78.7	4.8 ± 1.9
Основна	5.62	0.86	25.2	3.9 ± 0.2

Изведеното е вршено врз претходно сепарирани примероци и при тоа се
делијат на бистит и фелдспат од туфовите, а кај хидротермал-
изменетите андезити одредувањето е вршено на сепарирани концентри-
чни биотит, фелдспат и основна маса.

Добиената на калијумот е сведочи - за почес на сламен фоточетар а
одредувајќи че врзочот е одреден со почес на масен спектрометар.

Воз базат на добиените резултати (прикажани во Табела XXXXII)
можеме да заклучиме дека стечите и доказателствот на Алшар имаат ста-
роста - почесту че и 5 милиони години.

Според овие резултати можеме да саклеми дека стечите од истот скопско испитувања на
туфовите стени со кои туфите на територијата на СР Македонија
имаат туфовите стени од планината Ворас (Кожус) на територијата
на Тесалија можеме да го заклучиме следното :

Староста на вулканските стени на Кожус планина во целост се
деличи во границите на 6.5 милиони години и 1.8 милиони години. Во овој
интервал се наведе староста на сите тетролошки членови кои ги имаат
такво диференцијацији во сквирот на вулканскиот комплекс на Кожус.
Оваа прозледува дека стемите од вулканскиот комплекс на Кожус има-
ат ГОРСКО ПЛЕИСЕНСКА СТАРОСТ и дека крајните диференцијации на магната
во оваа вулканска област имаат дури и ДОЛНО ПЛЕИСЕНСКА СТАРОСТ.

Л И Т Е Р А Т У Р А

- МОСКОВИЧ.И., БИКОВСКИ.Р., МАЛЕТ.Р., ПОСТЕРИЛО.А., ГИУЛИАНИ.О., (1980)
THE PLIOCENE VOLCANISM OF THE VORAS MTG (CENTRAL MA-
CEDONIA, GREECE), Bull. Volc., Vol. 43-3, 1980.,
- МИРАКИС.С. AND СИДЕРИС.С., (1972), PETROLOGY OF THE EDESSA AREA VOL-
CANIC ROCKS, WESTERN MACEDONIA, Bull. Volcanol. 36,
p.462-472.
- МАРИК.С., (1981), ПЕТРОГРАФСКЕ ЕДИЦИИ ИЗ СКОЛИНЕ МРЕЖИЧКОГА ,АЛШАРА
И РОЖДЕНА У ЈУЖНОЈ СРЕДЈИ, Гласник Скопског научног
друштва, IX-1981,
- МАРИК.С., (1984), ВАЛУТНИЧЕ АНДЕЗИТА И АНДЕЗИТОСКОГ ПРАЗИНЧА СА ВИТА-
ЧЕВА И ТИКВЕША, Рад. С.кад. Знан. и уметт. Загреб.,
- МЕДСИЕВ.С. (1963), CONTRIBUITION A L'ETUDE DU METAMORPHISME ET DE
L'EVOLUTION MAGMATIQUE DES ZONES INTERVES DES MELLÉNI-

SUMMARY

THE AGE OF THE VOLCANIC ROCKS OF KOŽUF MOUNTAIN

B.Boev, Faculty of Geology and Mining , Štip

The volcanic complex of Kožuf Mountain covers a large area both in the territory of SR Macedonia and in the neighbourhood in Greece. The volcanic complex is built up of intermediary rocks represented by latites, quartzites, trachites, andesites, phyllites and transitional rocks among them.

On the basis of the data got from the isotopic studies by K/Ar method of volcanic rocks on both sides of the Yugoslav-greece boundary.

The age of the volcanic rocks of Kožuf Mountain is completely within the limits of 6.5 and 1.8 million years.

In this interval is the age of all petrological members that occur as differentiates within the volcanic complex.

From this it may be concluded that the rocks of the Kožuf volcanic complex are of Upper Pliocene age and that the youngest differentiates of this region even may have Lower Pleistocene age.